

Што е умен телефон?

Компјутерите се со разни облици и големини. Овде зборуваме за умниот телефон (smartphone) – компјутер кој праќа и прима телефонски повици.

Модерниот умен телефон е компјутер што можете да го носите во џебот. Тој не служи само за телефонски разговори, туку и за „сурфање“ на интернет, играње игри, водење видео разговори со други луѓе, слушање музика, плаќање на сметки и уште многу други нешта.

Делови на умниот телефон

Умниот телефон има многу исти делови со таблетот.

Главните делови на умниот телефон се:

- Touchscreen (екран на допир). Екранот зафаќа најголем дел од предниот дел на телефонот. Тој покажува што се случува на телефонот и ви овозможува да го контролирате телефонот. За движења со прстите заради контрола на екранот, погледнете го листот со совети за таблети.
- Home. Ова копче е веднаш под екранот. Кога ќе го притиснете, тоа ве враќа на главната страница (main page) на телефонот.
- Камери. Веднаш над екранот има мала камера која се користи за видео разговори и снимање на фотографии на себеси ('selfies'). На задната страна на телефонот има друга камера која се користи за снимање други фотографии.
- Копчиња за звук и вклучување/исклучување. Тие се сместени од страните на телефонот.



Телефонски сервиси

За да користите умен телефон, треба да се претплатите на мобилен сервис. За тоа се плаќа еднаш месечно, а ќе имате ограничен број телефонски повици и ограничено „сурфање“ на интернет.

Што е умен телефон?

Телефонски повици

За да повикате некого со умен телефон, треба на екранот да ја допрете сликичката на телефонска слушалка. Потоа можете да повикате некого:

- Пишувајќи го бројот на екранот, со помош на тастатурата (кеурад), или
- Одбирајќи го во вашата листа на контакти името на лицето што го повикувате.

Како се полни умен телефон

Исто како таблетите и лаптопите, умните телефони работат на батерии. Колку батеријата е полна можете да видите на сликичката на батерија во најгорниот дел на екранот. Сликачката личи на батерија.

Ако батеријата е речиси празна, можете да ја наполните ако телефонот го приклучите на струја во сиден прекинувач или во десктоп или лаптоп компјутер.

Споредба на апаратите

Откако сте виделе десктоп, лаптоп, таблет и умен телефон, кои се сличностите и разликите?

- Десктоп компјутерите се големи компјутери што треба да бидат вклучени во струја и се дизајнирани да бидат на едно место.
- Лаптоп компјутерите се доволно мали за да може да се носат и може да работат на батерии.
- Таблетите се уште помали од лаптопите, приближно големи како книга. Тие исто така работат на батерии.
- Умните телефони се доволно мали за да се носат во џеб и може да се користат за телефонски разговори.

Што мислите, кој од нив најмногу ви одговара?

Време за „сурфање“

Иако не е само телефон, умниот телефон сега има многу заеднички нешта со таблетите, лаптопите и десктоп компјутерите. На нив може да се работи со програми, па дури и да се „сурфа“ на интернет!



**Допрете ја
сликичката
на телефонска
слушалка на
екранот**